

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 16

24 јануари 2025, петок

година LXXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
396. Закон за изменување и дополнување на Законот за услуги.....	2	403. Закон за изменување на Законот за Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини...	20
397. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност...	3	404. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата.....	20
398. Закон за изменување на Законот за таксата за привремен престој.....	6	405. Закон за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција...	21
399. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	6	406. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат.....	23
400. Закон за изменување на Законот за туристичката дејност.....	11	407. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд...	24
401. Закон за изменување на Законот за градежните производи.....	15	408. Закон за изменување на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија.....	26
402. Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција.....	16	Огласен дел.....	1-4

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

396.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за услуги,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-306/1 Претседател на Република
17 јануари 2025 година Северна Македонија,
Скопје **Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19) во член 3 во ставот 3 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „Законот за електронско управување и електронски услуги и Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги.“.

Член 2

Во член 6 ставот (1) се менува и гласи:
„Функцијата на Единствена точка за контакт во Република Северна Македонија ја врши Националниот портал за електронски услуги согласно со прописите од областа на електронското управување и електронските услуги.“.

Член 3

Во член 24 во ставот (2) зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Во ставот (3) зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Во ставот (5) зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Член 4

Во член 28 во ставот (2) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд“.

Член 5

Во член 31 во ставот (1) зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Во ставот (2) зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Член 6

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË SHËRBIMEVE

Neni 1

Në Ligjin e Shërbimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 98/19), në nenin 3, në paragrafin 3 pas fjalës: “procedurë” shtohen fjalët: “Ligji i Qeverisjes Elektronike dhe I Shërbimeve Elektronike dhe Ligji i Dokumenteve Elektronike, i Identifikimit Elektronik dhe I Shërbimeve Konfidenciale.”.

Neni 2

Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshohet dhe bëhet:
“Funksioni i Pikës së vetme të kontaktit në Republikën e Maqedonisë së Veriut ushtrohet nga Portali Kombëtar i Shërbimeve Elektronike në përputhje me rregulloret në fushën e qeverisjes elektronike dhe shërbimeve elektronike.”

Neni 3

Në nenin 24, në paragrafin (2) fjalët: “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafin (3) fjalët “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe Punës”.

Në paragrafin (5) fjalët: “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 4

Në nenin 28, në paragrafin (2) fjalët: “ministri i Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 5

Në nenin 31, në paragrafin (1) fjalët: “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe Punës”.

Në paragrafin (2) fjalët: “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 6

Gjatë gjithë tekstit të Ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

397.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-310/1
17 јануари 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/20) во член 7 во ставот 3 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 2

Во член 19-б ставот 2 се менува и гласи: „Комисијата ја формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството и е составена од два члена на органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството, еден член од Министерството за култура и туризам, еден член од туристичките комори и еден член од угостителското стопанство“.

Во ставот 6 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 3

Во член 19-д во ставот 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 4

Во член 21 во ставот 1 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Во ставот 8 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 5

Во член 21-а зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 6

Во член 21-б во ставот 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 7

Во член 25 во ставот 5 зборовите: „трудот и социјалната политика“ се заменуваат со зборовите: „економија и труд“.

Член 8

Во член 27-а ставот 2 се менува и гласи:
„Комисијата работи во состав од 13 члена, од кои четворица претставници од Министерството за економија и труд, тројца претставници од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Министерството за транспорт, еден претставник од Министерството за животна средина и просторно планирање, еден претставник од Министерството за култура и туризам, еден претставник од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и еден претставник од Државниот пазарен инспекторат“.

Во ставот 8 зборовите: „туризмот и“ се бришат, а зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 9

Во член 27-б во ставот 4 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Во ставот 5 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Во ставот 10 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 10

Во член 27-в во ставот 1 зборовите: „туризмот и“ се бришат.

Во ставот 3 точка 4) зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 11

Во член 27-г во ставот 3 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Во ставот 5 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 12

Во член 27-ѓ ставот 2 се менува и гласи:
„Комисијата за надзор работи во состав од пет члена од кои: двајца на предлог на Министерство за економија и труд, еден на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, еден на предлог од Министерството за финансии и еден на предлог од Министерството за транспорт.“

Ставот 8 се менува и гласи:

„Стручните и административно-технички работи за потребите на Комисијата за надзор, ги врши организационската единица надлежна за работите од областа на угостителството во Министерството за економија и труд.”.

Член 13

Во член 27-е во ставот 4 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Во ставот 6 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Во ставот 7 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Во ставот 10 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Член 14

Во член 28 ставот 1 се менува и гласи:

„Категоризацијата на угостителските објекти за исхрана-ресторани од членот 27 став 1 ја врши комисија за категоризација на угостителските објекти (во натамошниот текст: комисија) составена од пет члена, кои имаат заменици.”.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Комисијата од ставот 1 на овој член ја формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството, еден претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството, еден претставник од Државниот инспекторат за труд, еден претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството, еден претставник од локалната самоуправа на чија територија се врши категоризацијата и еден претставник од угостителското стопанство.”.

Во ставот 5 зборовите: „Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 15

Во член 53-в во ставот 6 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 16

Во член 53-ѓ во ставот 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 17

Во член 59 во ставот 2 зборот „економијата” се заменува со зборовите: „економијата и трудот”.

Во ставот 9 зборот „економијата” се заменува со зборовите: „економијата и трудот”.

Член 18

Во член 60 во ставот 8 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Во ставот 9 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 19

Во член 67-а во ставот 10 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Член 20

Во член 70-ѓ во ставот 1 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Член 21

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË VEPRIMTARISË SË HOTELERISË

Neni 1

Në Ligjin e Veprimtarisë së Hotelierisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 71/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 32/20), në nenin 7, në paragrafin 3 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”.

Neni 2

Në nenin 19-b, paragrafi 2 ndryshohet dhe bëhet: “Komisioni formohet nga ministri i cili drejton organin e administratës shtetërore përgjegjës për punët e hotelierisë dhe përbëhet nga dy anëtarë të organit të administratës shtetërore përgjegjës për çështjet e hotelierisë, njëri anëtar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, një anëtar nga dhomat turistike dhe një anëtar nga industria e hotelierisë”.

Në paragrafin (6) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 3

Në nenin 19-d, në paragrafin (2) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 4

Në nenin 21, në paragrafin 1 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët “ekonomi dhe punë”:

Në paragrafin 8 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalën “ekonomi dhe punë”.

Neni 5

Në paragrafin 21-a fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 6

Në nenin 21-b, në paragrafin (2) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 7

Në nenin 25, paragrafi (5) fjalët: “Punë dhe Politikë Sociale” zëvendësohen me fjalët: “Ekonomi dhe Punë”.

Neni 8

Në nenin 27-a, paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Komisioni punon në përbërje me 13 anëtarë, nga të cilët katër janë përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës, tre përfaqësues nga Zyra e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, një përfaqësues nga Ministria e Transportit, një përfaqësues nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, një përfaqësues nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, një përfaqësues nga Agjencia e Promovimit dhe Mbështetjes së Turizmit dhe një përfaqësues nga Inspektorati Shtetëror i Tregut”.

Në paragrafin 8 fjala “turizëm dhe” shlyhet ndërsa fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalën “ekonomi dhe punë”.

Neni 9

Në nenin 27-b, në paragrafin 4 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”:

Në paragrafin 5 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”.

Në paragrafin 10 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”.

Neni 10

Në nenin 27-v, në paragrafin 1 fjalët: “turizmi dhe” shlyhen.

Në paragrafin 4 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalën “ekonomi dhe punë”.

Neni 11

Në nenin 27-g, në paragrafin 3 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët “ekonomi dhe punë”:

Në paragrafin 5 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”.

Neni 12

Në nenin 27-gj, paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Komisioni për punë mbikëqyrëse në përbërje prej 5 anëtarëve nga të cilët: dy me propozim të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, një me propozim të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, një me propozim të Ministrisë së Financave dhe një me propozim të Ministrisë së Transportit.”

Paragrafi 8 ndryshon si vijon:
“Punën profesionale dhe administrativo-teknike për nevojat e Komisionit të Mbikëqyrjes e kryen njësia organizative përgjegjëse për punën në fushën e hotelierisë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës”.

Neni 13

Në nenin 27-e, në paragrafin 4 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët “ekonomi dhe punë”:

Në paragrafin 6 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalën “ekonomi dhe punë”.

Në paragrafin 7 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalën “ekonomi dhe punë”.

Në paragrafin 10 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalën “ekonomi dhe punë”.

Neni 14

Në nenin 28, paragrafi 1) ndryshohet si vijon:
“Kategorizimi i objekteve hotelierike për restorante ushqimore nga neni 27, paragrafi 1, bëhet nga komisioni për kategorizimin e objekteve hotelierike (në tekstin e mëtejshëm: komision) i përbërë nga pesë anëtarë, të cilët kanë zëvendës.”

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:
“Komisionin nga paragrafi 1 i këtij neni e formojnë ministri i cili drejton organin e administratës shtetërore përgjegjës për hotelieri, një përfaqësues nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për hotelieri, një përfaqësues nga Inspektorati Shtetëror i Punës, një përfaqësues nga organi i administratës shtetërore, përgjegjës për çështjet në fushën e shëndetësisë, një përfaqësues nga pushteti vendor në territorin e të cilit bëhet kategorizimi dhe një përfaqësues nga ekonomia e hotelierisë”.

Në paragrafin (5) fjalët “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës, dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallën e Dytë”.

Neni 15

Në nenin 53-v, në paragrafin (6) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 16

Në nenin 53-gj në paragrafin (2) fjalët “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 17

Në nenin 59, në paragrafin 2 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”:

Në paragrafin 9 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”.

Neni 18

Në nenin 60, në paragrafin (8) fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Në paragrafin 9 fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 19

Në nenin 67-a, në paragrafin 10 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”:

Neni 20

Në nenin 70-gj, në paragrafin 1 fjala “ekonomi” zëvendësohet me fjalët: “ekonomi dhe punë”:

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

398.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за таксата за привремен престој,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-311/1 Претседател на Република
17 јануари 2025 година Северна Македонија,
Скопје Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Член 1

Во Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ број 19/1996, 26/2002, 51/1003, 88/2008, 17/11 и 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/20) во член 9 во ставот 3 зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд и Министерството за култура и туризам“.

Член 2

Во член 10-а во став 2 зборот „туризмот“ се заменува со зборот „угостителството“.

Член 3

Во член 12 во став 9 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 4

Во член 12-а во став 9 зборот „економија“ се заменува со зборовите: „економија и труд“.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË TAKSËS PËR QËNDRIM TË PËRKOHSHËM

Neni 1

Me Ligjin e Taksës për Qëndrim të Përkohshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 19/96, 26/02, 51/03, 88/08, 17/11, 192/15 dhe “Gazeta Zyrtare e

Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 31/20), në nenin 9, në paragrafin 3 fjalët: “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe Punës dhe Ministria e Kulturës dhe Turizmit”.

Neni 2

Në nenin 10-a, në paragrafin 2 fjala “turizmi” zëvendësohet me fjalën “hotelieri”.

Neni 3

Në nenin 12, në paragrafin 9 pas fjalës “ekonomisë” shtohen fjalët: “ekonomisë dhe punës”.

Neni 4

Në nenin 12-a, në paragrafin 9 pas fjalës “ekonomisë” shtohen fjalët “ekonomisë dhe punës”.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

399.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-312/1 Претседател на Република
17 јануари 2025 година Северна Македонија,
Скопје Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Член 1

Во Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 48/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 77/21, 215/21, 295/21, 150/22 и 93/23) членот 13 се менува и гласи:

„Трговија на големо и трговија на мало на земјоделски стоки се врши на зелените пазари.

На посебно организирани делови на зелените пазари на кои се врши трговија на мало може да се врши трговија и на други стоки.

Советот на општината, односно на Градот Скопје со одлука ги определува стоките од ставот 2 на овој член, што можат да се продаваат на посебно организирани делови на зелените пазари.“

Член 2

Во член 16 во ставот 1 зборот „стопански“ се брише.

Член 3

Во член 17 во ставот 4 по зборовите: „министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Член 4

Во членот 19 зборот „стопански“ се брише.

Член 5

Во член 20 во ставот 3 по зборовите: „Министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Член 6

Во член 22 во ставот 2 по зборовите: „Министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Член 7

Во член 23 во ставот 2 по зборовите: „Министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 3 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“, а зборот „повторување“ се брише.

Во ставот 5 по зборовите: „Министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:
„Пријавувањето, односно известувањето од ставовите 1 и 3 на овој член, може да бидат поднесени и во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку Националниот портал за електронски услуги или Националната платформа за интероперабилност, кои ги извршуваат функциите на Единствена точка за контакт, во согласност со прописите од областа на електронското управување и електронските услуги и од областа на електронските документи, електронски идентификација и доверливи услуги.“

По исклучок на ставот 6 на овој член, а во случај на технички прекин на функционалноста на Националниот портал за електронски услуги, пријавата од ставот 1 на овој член, во форма на електронски документ се доставува преку квалификувана електронска препорачана достава на електронската адреса на Државниот пазарен инспекторат, односно општината, а известувањето од ставот 3 на овој член, во форма на електронски документ се доставува преку квалификувана електронска препорачана достава на електронската адреса на Министерството за економија и труд согласно со прописите од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.“

Член 8

Во член 23-а во ставот 7 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

По ставот 10 се додаваат два нови става 11 и 12, кои гласат:

„Барањето од ставот 10 на овој член, може да биде поднесено и во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку Националниот портал за електронски услуги или Националната платформа за интероперабилност, кои ги извршуваат функциите на Единствена точка за контакт, во согласност со прописите од областа на електронското управување и електронските услуги и од областа на електронските документи, електронски идентификација и доверливи услуги.“

По исклучок на ставот 11 на овој член, а во случај на технички прекин на функционалноста на Националниот портал за електронски услуги, барањето од ставот 10 на овој член, во форма на електронски документ се доставува преку квалификувана електронска препорачана достава на електронската адреса на Министерството за економија и труд, согласно со прописите од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.“

Ставот 11 станува став 13.

Член 9

Во член 23-б во ставот 1 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 4 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 5 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 9 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 11 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 12 по зборовите: „Министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 13 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

По ставот 13 се додаваат два нови става 14 и 15, кои гласат:

„Барањето од ставот 1 на овој член, документацијата од ставовите 3, 7 и 8 на овој член и промената од ставот 13 на овој член, може да бидат поднесени и во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку Националниот портал за електронски услуги или Националната платформа за интероперабилност, кои ги извршуваат функциите на Единствена точка за контакт, во согласност со прописите од областа на електронското управување и електронските услуги и од областа на електронските документи, електронски идентификација и доверливи услуги.“

По исклучок на ставот 14 на овој член, а во случај на технички прекин на функционалноста на Националниот портал за електронски услуги, барањето од ставот 1 на овој член, документацијата од ставовите 3, 7 и 8 на овој член и промената од ставот 13 на овој член, во форма на електронски документ се доставува преку квалификувана електронска препорачана достава на електронската адреса на Министерството за економија и труд, согласно со прописите од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.“

Член 10

Во член 23-в во ставот 3 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 4 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 11

Членот 23-г се менува и гласи:

„Против решението од членот 23-в на овој закон на Министерството за економија и труд, со кое е одземена лиценцата, во рок од 15 дена може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен.“

Жалбата од ставот 1 на овој член, може да биде поднесена и во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку Националниот портал за електронски услуги или Националната платформа за интероперабилност, кои ги извршуваат функциите на Единствена точка за контакт, во согласност со прописите од областа на електронското управување и електронските услуги и од областа на електронските документи, електронски идентификација и доверливи услуги.“

По исклучок на ставот 2 на овој член, а во случај на технички прекин на функционалноста на Националниот портал за електронски услуги, жалбата од ставот 1 на овој член, во форма на електронски документ се доставува преку квалификувана електронска препорачана достава на електронска адреса на Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен, согласно со прописите од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.“.

Член 12

Во член 26 во ставот 6 зборовите: „Министерот за труд“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за економија и труд“.

Член 13

Во член 28 во ставот 3 по зборовите: „Министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Член 14

Во членот 30 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Мерките од ставот 1 алинеи 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член, ги предлага Министерството за економија и труд.

Мерката од ставот 1 алинеја 3 на овој член, ја предлага Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.“.

Ставот 2 станува став 4.

Во ставот 3 кој станува став 5 зборовите: „ставовите 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „ставовите 1 и 4“.

Член 15

Насловот на глава IV. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ТРГОВИЈА СО СТРАНСТВО се менува и гласи:

„IV. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА“.

Член 16

Во член 31 зборовите: „Трговија со странство“ се заменуваат со зборовите: „Надворешна трговија“.

Член 17

Насловот пред членот 34 се менува и гласи:

„Режим за извоз, увоз и транзит на стоки“.

Член 18

Членот 34 се менува и гласи:

„Режимот за извоз, увоз и транзит на одделни стоки може да се врши врз основа на дозвола, одобрение, согласност, потврда, лиценца или решение кои се пропишани во посебните закони и тоа за:

- заштита на животот и здравјето на луѓето, животните и растенијата,
- заштита на јавниот морал,
- заштита на животната средина и просторното планирање,

- стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Народната банка на Република Северна Македонија,

- извозот и увозот на историски и уметнички дела,

- извозот и увозот на одделни благородни метали, банкноти и друго и

- средствата за вооружување и воена опрема наменети за потребите на обезбедувањето на јавната безбедност и одбраната и други стоки.

Дозволата за извозот и увозот на одделни благородни метали, банкноти и друго ја издава Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

Одделните стоки од ставот 1 на овој член ќе ги одредат органите на државна управа во чија надлежност се посебните закони, со одлука донесена од надлежниот министер.

Органите на државната управа се должни да ја достават Одлуката со листа на стоки од ставот 3 на овој член до Царинската управа на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката.“.

Член 19

Во член 35 во ставот 2 зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија“.

Во ставот 3 зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „министерот за надворешни работи и надворешна трговија“.

Во ставот 5 зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Член 20

Во членот 48 во ставот 1 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд и Министерството за надворешни работи и надворешна трговија“.

Член 21

Во член 50-а ставот 1 се менува и гласи:

„Ако државниот пазарен инспектор при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека трговецот врши трговија на мало со нафтениот дериват – екстра лесно масло за домаќинство, спротивно на членот 12 став 3 од овој закон, односно трговецот постапува спротивно на пропишаните мерки од членот 30 став 1 алинеи 1, 2, 5 и 6 од овој закон, ќе донесе решение за привремена забрана за вршење дејност во траење од 15 дена и ќе му издаде прекршочен платен налог. Ако трговецот не го прифати прекршочниот платен налог, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.“.

Во ставот 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 22

Во член 51 став 1 во точката 4) зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

Член 23

Во член 58 став 1 во точката 2) зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

Член 24

Во член 58-в по зборовите: „Министерот за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Член 25

Во членот 58-д по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Во ставот 3 по зборовите: „Министерството за економија“ се додаваат зборовите: „и труд“.

Член 26

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TREGTISË

Neni 1

Në Ligjin e Tregtisë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16, 120/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.77/21, 215/21, 295/21 dhe 150/22) Neni 13 ndryshohet si më poshtë:

„Tregtia me shumicë dhe tregtia me pakicë e mallrave bujqësore ushtrohet në tregjet e gjelbra.

Në pjesët e organizuara posaçërisht të tregjeve të gjelbra ku zhvillohet tregtia me pakicë, mund të bëhet shitja e mallrave të tjera.

Këshilli i Komunës, respektivisht Qyteti i Shkupit, me vendim përcakton mallrat sipas pikës 2 të këtij neni, të cilat mund të shiten në pjesë të organizuara posaçërisht të tregjeve të gjelbra.“.

Neni 2

Në nenin 16 në paragrafin (1) fjala "ekonomike" fshihet.

Neni 3

Në nenin 17, paragrafi 4, pas fjalëve “ministri i Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe i Punës”.

Neni 4

Në nenin 19, fjala “ekonomik” fshihet.

Neni 5

Në nenin 20, në paragrafin 3, pas fjalëve “ministri i Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe i Punës”.

Neni 6

Në nenin 22, në paragrafin 2, pas fjalëve “ministri i Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe i Punës”.

Neni 7

Në nenin 23, në paragrafin 2, pas fjalëve “ministri i Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe i Punës”.

Në paragrafin 3, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë”, shtohen fjalët “dhe e Punës”, ndërsa fshihet fjala “përsëritje”.

Në paragrafin 5 pas fjalëve “ministri i Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Pas paragrafit 5, shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7, ku thuhet:

“Paraqitja përkatësisht njoftimi sipas paragrafëve 1 dhe 3 të këtij neni mund të parashtrihen edhe në formë elektronike duke përdorur mjet për identifikim elektronik nëpërmjet Portalit kombëtar të shërbimeve elektronike ose Platformës Kombëtare të Ndërveprimit, të cilat ushtrojnë funksionet e Pikës së vetme të kontaktit, në përputhje me rregullat në fushën e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.

Me përjashtim të paragrafit 6 të këtij neni, e në rast të ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit Kombëtar të Shërbimeve Elektronike, aplikimi sipas paragrafit 1 të këtij neni, në formën e dokumentit elektronik, do të dorëzohet me anë të dorëzimit të rekomanduar elektronik të Inspektoratit Shtetëror të Tregut, respektivisht të komunës, ndërsa njoftimi i përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, në formën e dokumentit elektronik, do të dorëzohet me anë të dorëzimit të rekomanduar elektronik të kualifikuar në adresën elektronike të Ministrisë së Ekonomisë dhe të Punës në përputhje me rregullat në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.”.

Neni 8

Në nenin 23-a, në paragrafin 7, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Pas paragrafit 10, shtohen dy paragrafë të rinj 11 dhe 12, ku thuhet:

“Kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni, mund të parashtrihet edhe në formë elektronike duke përdorur mjet për identifikim elektronik nëpërmjet Portalit kombëtar të shërbimeve elektronike ose Platformës Kombëtare të Ndërveprimit, të cilat ushtrojnë funksionet e pikës së vetme të kontaktit, në përputhje me rregullat në fushën e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.

Me përjashtim të paragrafit 11 të këtij neni, e në rast të ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit Kombëtar të Shërbimeve Elektronike, kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni, në formën e një dokumenti elektronik, duhet të dorëzohet me dërgesë të regjistruar elektronike të kualifikuar në adresën elektronike të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, në përputhje me rregulloret në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.”.

Paragrafi 11 bëhet paragrafi 13.

Neni 9

Në nenin 23-b, në paragrafin 1, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Në paragrafin 4, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Në paragrafin 5, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Në paragrafin 9, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Në paragrafin 11 pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Në paragrafin 12, pas fjalëve “ministri i Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe i Punës”.

Në paragrafin 13 pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Pas paragrafit 13, shtohen dy paragrafë të rinj 14 dhe 15, ku thuhet:

“Kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni, dokumentacioni sipas paragrafëve 3, 7 dhe 8 të këtij neni dhe ndryshimit të paragrafit 13 të këtij neni, mund të parashtrihen edhe në formë elektronike duke përdorur mjet për identifikim elektronik nëpërmjet Portalit kombëtar të shërbimeve elektronike ose Platformës Kombëtare të Ndërveprimit, të cilat ushtrojnë funksionet e Pikës së vetme të kontaktit, në përputhje me rregullat në fushën e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.

Me përjashtim të paragrafit 14 të këtij neni, e në rast të ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit Kombëtar të Shërbimeve Elektronike, kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni, dokumentacioni sipas paragrafëve 3,7 dhe 8 të këtij neni dhe ndryshimi i paragrafit 13 të këtij neni, në formën e një dokumenti elektronik, dorëzohet me dërgesë të regjistruar elektronike të kualifikuar në adresën elektronike të Ministrisë së Ekonomisë dhe të Punës, në përputhje me rregullat në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.”.

Neni 10

Në nenin 23-c, në paragrafin 3, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “dhe e Punës”.

Në paragrafin 4 fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurën Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurën Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 11

Neni 23-ç ndryshohet si më poshtë:

„Kundër aktvendimit nga neni 23-c të këtij ligji të Ministrisë së Ekonomisë dhe të Punës, me të cilin i është hequr licenca, mund të ankimohet brenda 15 ditëve në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Ankesa sipas paragrafit 1 të këtij neni, mund të parashtrohet edhe në formë elektronike duke përdorur mjet për identifikim elektronik nëpërmjet Portalit kombëtar të shërbimeve elektronike ose Platformës Kombëtare të Ndërveprimet, të cilat ushtrojnë funksionet e Pikës së vetme të kontaktit, në përputhje me rregullat në fushën e menaxhimit elektronik dhe shërbimeve elektronike dhe në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, dhe në rast të ndërprerjes teknike të funksionalitetit të Portalit Kombëtar të Shërbimeve Elektronike, ankesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, në formën e dokumentit elektronik, dorëzohet përmes dorëzimit të rekomanduar elektronik të kualifikuar në adresën elektronike të Komisionit Shtetëror të Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë, në përputhje me rregullat në fushën e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shërbimeve konfidenciale.”

Neni 12

Në nenin 26, në paragrafin 6, fjalët “Ministër i Punës” zëvendësohen me fjalët “ministër i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 13

Në nenin 28, në paragrafin 3, fjalët “ministri i Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 14

Në nenin 30, pas paragrafit 1, shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, ku thuhet:

“Masat sipas paragrafit 1, alinetë 1, 2, 4, 5, 6, 7 dhe 8, të këtij neni, propozohen nga Ministria e Ekonomisë dhe e Punës.

Masën sipas paragrafit 1, alinesë 3, të këtij neni, e propozon Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë së Jashtme. “

Paragrafi 2 bëhet paragraf 4.

Në paragrafin 3, i cili bëhet paragrafi 5, fjalët: “paragrafët 1 dhe 2” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët 1 dhe 4”.

Neni 15

Titulli i kreut IV. KUSHTET PËR KRYERJEN E TREGTISË TË JASHTME ndryshohet si vijon:

“IV. “KUSHTET PËR KRYERJEN E TREGTISË SË JASHTME”.

Neni 16

Në nenin 31 fjalët “Tregtia me vendet e huaja” zëvendësohen me fjalët: “Tregtia e Jashtme”

Neni 17

Titulli para neni 34 ndryshohet dhe në të thuhet “Regjimi i importit, eksportit dhe tranzitit të mallrave”.

Neni 18

Neni 34 ndryshohet dhe në të thuhet:

„Regjimi për eksportin, importin dhe tranzitin e mallrave të caktuara mund të ushtrohet në bazë të lejes, aprovimit, pëlqimit, vërtetimit, licencës ose aktvendimit që janë përcaktuar në ligjet e veçanta, edhe atë për:

- mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe bimëve,

- mbrojtjen e moralit publik;

- mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor;

- mallrat, për eksportin ose importin e të cilave nevojitet leje nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

- eksportin dhe importin e veprave historike dhe artistike;

- eksportin dhe importin e disa metaleve të çmuara, kartëmonedhave etj., dhe

- armët dhe pajisjet ushtarake të destinuara për nevojat e sigurisë dhe mbrojtjes publike dhe mallra të tjera.

Leja për eksportin dhe importin e disa metaleve të çmuara, kartëmonedhave dhe të tjera lëshohet nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë së Jashtme.

Mallrat e veçanta të përmendura sipas paragrafit 1 të këtij neni përcaktohen nga organet e administratës shtetërore në kompetencën e të cilave janë ligjet e veçanta, me vendim të miratuar nga ministri kompetent.

Organet e administratës shtetërore janë të detyruara të dorëzojnë listën e mallrave të përmendura në pikën 3 të këtij neni në Drejtorinë e Doganës të Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 15 ditëve nga dita e miratimit të vendimit “.

Neni 19

Në nenin 35 në paragrafin 2, fjalët “ministri i Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “ministri i Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë së Jashtme”.

Në paragrafin 3, fjalët “ministri i Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “ministri i Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë së Jashtme”.

Në paragrafin 5, fjalët “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme”.

Neni 20

Në nenin 48, në paragrafin 1, pas fjalëve “Ministria e Ekonomisë” shtohen fjalët “ dhe e Punës dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë së Jashtme”.

Neni 21

Në nenin 50-a paragrafi 1 ndryshohet si më poshtë:

“Несе Инспектори штетерор i tregut gјatē inspektimit konstaton se tregtari ushtron tregti me pakicē me derivat tē naftēs – vajit ekstra tē lehtē pēr amvisēri, nē kundērshtim me nenin 12, paragrafi 3 tē kētij ligji, gјegјēsisht tregtari vepron nē kundērshtim me masat e pērcaktuara nga neni 30 paragrafi 1 alinetē 1, 2, 5 dhe 6 tē kētij ligji, ai do tē miratoјē aktvendim pēr ndalim tē pērkoшhēm tē ushtrimit tē veprimtarisē nē kohēzgјatје prej 15 ditēve dhe do t’i lēshoјē urdhērpagesē pēr kundērvajtје. Nese tregtari nuk pranon urdhērpagesēn pēr kundērvajtје, inspektori do tē parashtroјē kērkesē pēr fillimin e procedurēs pēr kundērvajtје nē gјykatēn kompetente.

Nē paragrafin 2, fјalēt “Komisioni Shtetēror pēr Vendimmarrје nē Procedurē Administrative nē Shkallēn e Dytē” zēvendēsohen me fјalēt “Komisioni Shtetēror i Vendimmarrjes nē Procedurē Administrative, nē Procedurē tē Marrēdhēnies sē Punēs dhe tē Mbikēqyrjes Inspektuese nē Shkallē tē Dytē”. "

Neni 22

Nē nenin 51, paragrafi 1, pika 4), fјalēt “paragrafi 4” zēvendēsohen me fјalēt “paragrafi 3”.

Neni 23

Nē nenin 58, paragrafi 1, pika 2), fјalēt “paragrafi 4” zēvendēsohen me fјalēt “paragrafi 3”.

Neni 24

Nē nenin 58 -c, nē paragrafin 1, pas fјalēve “ministri i Ekonomisē” shtohen fјalēt “dhe i Punēs”.

Neni 25

Nē nenin 58 - d, nē paragrafin 1, pas fјalēve “Ministria e Ekonomisē” shtohen fјalēt “dhe e Punēs”.

Nē paragrafin 3, pas fјalēve “Ministria e Ekonomisē” shtohen fјalēt “dhe e Punēs”.

Neni 26

Ky ligј hyn nē fuqi nga dita e botimit tē tij nē “Gazetēn Zyrtare tē Republikēs sē Maqedonisē sē Veriut”.

400.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-314/1
17 јануари 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/20) во член 3 во ставот 3 зборовите: „Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за култура и туризам”.

Во ставот 5 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Во ставот 6 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Член 2

Во член 8 во ставот 2 зборовите: „Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за култура и туризам”.

Член 3

Во член 9 во ставот 3 зборовите: „Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за култура и туризам”.

Член 4

Во член 25 во ставот 3 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Во ставот 4 зборовите: „министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „министерот за култура и туризам”.

Во ставот 5 зборовите: „Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерот за култура и туризам”.

Член 5

Во член 26 во ставот 3 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Во ставот 5 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”, а зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Во ставот 6 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите:

Во ставот 3 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Во ставот 5 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Во ставот 6 зборовите: „Органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Член 22

Член 66-а се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 67, 68, 70, 71 и 71-в прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.”.

Член 23

Во член 67 во ставот 5 зборовите: „Прекршочна комисија” се заменуваат со зборовите: „надлежен суд”.

Во ставот 9 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Член 24

Во член 71-а во ставот 10 зборот „економија” се заменува со зборовите: „економија и труд”.

Член 25

Во член 71-в во ставот 1 зборовите: „органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам”.

Член 26

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Л И Г Ј ПËР NDRYSHIMIN E LIGJIT TË VEPRIMTARISË TURISTIKE

Нени 1

Нë Ligjin e Veprimtarisë Turistike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15, 53/16 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 31/20) në nenin 3, në paragrafin 3, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore - kompetent për punët në fushën e turizmit”, zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Në paragrafin 5, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 6, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Нени 2

Në nenin 8 në paragrafin 2, fjalët “Ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Нени 3

Në nenin 9 në paragrafin 3, fjalët “Ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Нени 4

Në nenin 25 në paragrafin 3, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 4, fjalët “Ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Në paragrafin 5, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Нени 5

Në nenin 26 në paragrafin 3, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 5, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit” dhe fjalët “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative, në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Në paragrafin 6, fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative, në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Нени 6

Në nenin 28 në paragrafin 2, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 3, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Нени 7

Në nenin 30 në paragrafin 2, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Në paragrafin 4, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e

Turizmit”, ndërsa fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët “Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative, në Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Në paragrafin 5, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Neni 8

Në nenin 30-a në paragrafin 1, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Neni 9

Në nenin 33-v në paragrafin 2, fjalët “Ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i turizmit”.

Neni 10

Në nenin 43 në paragrafin 2, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Neni 11

Në nenin 44 në paragrafin 3, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Në paragrafin 5, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Neni 12

Në nenin 45-v në paragrafin 2, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Neni 13

Në nenin 48 në paragrafin 3, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Në paragrafin 5, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Neni 14

Në nenin 48-a në paragrafin 3, fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Neni 15

Në nenin 48-v në paragrafin 2, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Neni 16

Në nenin 55 në paragrafin 5 fjalët “ministri që udhëheqë organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe Turizmit”.

Neni 17

Në nenin 57 në paragrafin 1, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 2, fjalët “ministri kompetent për turizmin” zëvendësohen me fjalët “ministri i Kulturës dhe i Turizmit”.

Neni 18

Në nenin 58 në paragrafin 1, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 3, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Neni 19

Neni 59 ndryshohet dhe thotë:
“Punët nga mbikëqyrja inspektuese do të kryhen nga Inspektorati Shtetëror i Tregut në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe rregulloret e miratuara në bazë të këtij ligji dhe Ligjit e Inspektoratit Shtetëror të Tregut.”

Neni 20

Në nenin 61 në paragrafin 2, fjala “Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ekonomisë dhe e Punës”.

Në paragrafin 9, fjala “Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 21

Në nenin 64 në paragrafin 2, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 3, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 5, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Në paragrafin 6, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Neni 22

Neni 66-a ndryshohet si më poshtë:
“Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 67, 68, 70, 71 dhe 71-v procedurës kundërvajtëse udhëheqë dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.”

Neni 23

Në nenin 67 paragrafi 5, fjalët “Komisioni për kundërvajtje” zëvendësohen me fjalët “gjykata kompetente”.

Në paragrafin 9, fjala “Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 24

Në nenin 71-a, në paragrafin 10, fjala “Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 25

Në nenin 71-v në paragrafin 1, fjalët “organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e turizmit” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Kulturës dhe e Turizmit”.

Neni 26

Aktet nënligjore të parashikuara nga ky ligj do të miratohen brenda gjashtë muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes së tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

401.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за градежните производи,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-315/1

17 јануари 2025 година
СкопјеПретседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 104/15, 192/15, 53/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 150/21), во член 4 во точката 14 зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Во точката 17-а зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Во точката 26-а зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Во точката 27 зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“ и

Во точката 28 зборовите: „Министерството за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Член 2

Во член 6 во став (1) зборовите: „Министерството надлежно за работите од областа на економијата“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд“.

Член 3

Во член 7 во став (1) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на економијата“ се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд“.

Во став (11) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Член 4

Во член 52 став (2) зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен“.

Член 5

Во член 54 во став (15) по зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË PRODHIMEVE NDËRTIMORE

Neni 1

Në Ligjin e Prodhimeve Ndërtimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.104/15, 192/15, 53/16, 120/18) dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.150/21, në nenin 4 në pikën 14, fjalët “Ministria e Ekonomisë”, zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në pikën 17-a, fjalët “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në pikën 26-a, fjalët “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në pikën 27 fjalët “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Në pikën 28, fjalët “Ministria e Ekonomisë” zëvendësohet me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Neni 2

Në nenin 6, në paragrafin (1), fjalët “Ministria kompetente për punët nga fusha e ekonomisë” zëvendësohen me fjalët “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Нени 3

Нë nenin 7, нë параграфин (1) фјалët Ministria kompetente пëр punët nga fusha e ekonomisë zëvendësohen me фјалët "Ministria e Ekonomisë dhe e Punës".

Нë параграфин (11), фјалët "ministër i Ekonomisë" zëvendësohen me фјалët "ministër".

Нени 4

Нë nenin 52, параграфи (2), фјалët "Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes нë Shkallë të Dytë нë Fushën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe të Procedurës Kundërvajtëse" zëvendësohen me фјалët "Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes нë Procedurë Administrative, нë Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe të Mbikëqyrjes Inspektuese нë Shkallë të Dytë".

Нени 5

Нë nenin 54, нë параграфин (15), пас фјалëve "ministër i Ekonomisë" zëvendësohen me фјалën "ministër".

Нени 6

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën e shpalljes së tij нë Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

402.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-316/1 Претседател на Република
17 јануари 2025 година Северна Македонија,
Скопје Гордана Сиљановска Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15, 37/16 и 83/18), во член 3 ставот (2) се брише.

Член 2

Во член 7 ставот 2 се менува и гласи:

„За директор може да биде именувано лице кое покрај општите услови утврдени во Законот за инспекциски надзор, го исполнува и посебниот услов да има стекнато најмалку 360 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на медицината и положен стручен испит.“.

Ставот 3 се брише.

Член 3

Во член 8 ставот 3 се менува и гласи:

„Инспектор може да биде лице кое покрај општите услови утврдени со Законот за инспекциски надзор, го исполнува и посебниот услов да има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на медицината или стоматологијата и положен стручен испит.“.

Член 4

Членовите 9, 10 и 12 се бришат.

Член 5

Членот 14 се менува и гласи:

„Субјектот на инспекциски надзор е должен на инспекторот да му овозможи пристап до просториите, производите, електронските бази на податоци или кое било друго средство кое е предмет на инспекцискиот надзор, како и увид во целокупната документација и информации неопходни за утврдување на фактичката состојба.“.

Субјектот на инспекциски надзорот е должен по писмено барање на инспекторот, во рокот определен со барањето, на инспекторот да му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на инспекцискиот надзор.

Субјектот на инспекциски надзор е должен на инспекторот да му ги обезбеди условите неопходни за спроведување на инспекцискиот надзор.

Субјектот на инспекциски надзор е должен да определи лице кое ќе биде присутно при вршењето на инспекцискиот надзор.

Субјектот на инспекциски надзор е должен по образложено писмено барање на инспекторот, да го прекине работењето за време на инспекцискиот надзор, доколку инспекторот на друг начин не може да го изврши инспекцискиот надзор.

Субјектот на инспекциски надзор е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено и/или по електронска пошта, да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.“.

Член 6

Членовите 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 и 28 се бришат.

Член 7

Во член 29-а став 2 во точките 4) и 6) зборот „стручна“ се заменува со зборовите: „акредитирана и/или овластена“.

Член 8

Во член 29-б ставовите 2, 3, 4 и 5 се менуваат и гласат:

„Ако субјектот на инспекциски надзор, барањето од ставот 1 на овој член не го достави во пропишаниот рок, се смета дека е согласен со резултатите од анализата на првиот примерок.

Анализата на вториот примерок не може да и се довери на акредитираната/и или овластена институција која ја извршила анализата на првиот примерок.

Ако резултатите од анализата на вториот примерок не се согласуваат со резултатите од анализата на првиот примерок, инспекторот во рок од три дена од приемот на овие резултати е должен да поднесе барање за вршење на супер анализа.

Супер анализата од ставот 4 на овој член, не може да ја врши акредитирана/и или овластена институција која ги вршела претходните анализи, а ако нема други институции за вршење на тие анализи во земјата, анализата може да се довери на институција од земјите членки на Европската Унија.“.

Член 9

Членот 29-в се менува и гласи:

„Инспекторот може во рамките на вршењето на инспекцискиот надзор, привремено да одземе документи, производи и други предмети кои можат да послужат како доказ во соодветната постапка.

Одземањето на предметите од ставот 1 на овој член трае до донесувањето на правосилна одлука во постапката.“.

Член 10

Членот 29-г се брише.

Член 11

Членот 29-д се менува и гласи:

„Кога инспекцискиот орган ќе утврди неправилност и недостатоци со кои се загрозува животот или здравјето на луѓето или на животната средина и во други случаи определени со закон, инспекторот привремено ќе забрани вршење на дејност на субјектот на надзор со запечатување на просториите, објектите, градилиштата, опремата, средствата за работа и други средства, до отстранување на неправилностите и недостатоците.

Субјектот на инспекциски надзор не смее да го отстрани знакот за запечатување од ставот 1 на овој член, пред времето определено од инспекторот.“.

Член 12

Членот 30 се менува и гласи:

„Во постапките поведени по барање на странка согласна со закон, трошоците на инспекцискиот надзор паѓаат на товар на странката.

Трошоците за вршење на инспекциски надзор се определуваат според реално направените трошоци за спроведениот инспекциски надзор, трошоците за правење на потребни мерења и лабораториски анализи и трошоците за превоз.

Висината на трошоците од ставот 1 на овој член, ја утврдува директорот.“.

Член 13

Членот 31 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 50 до 1.500 евра во денарска против вредност за мали правни лица, во износ од 100 до

3.000 евра во денарска против вредност за средни правни лица и во износ од 150 до 6.000 евра во денарска против вредност за големи правни лица ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) на инспекторот не му овозможи пристап до просториите, производите или кое било друго средство кое е предмет на инспекцискиот надзор, како и увид во целокупната документација и информации неопходни за утврдување на фактичката состојба, кои се предмет на инспекцискиот надзор (член 14 став 1);

2) на инспекторот не му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на инспекцискиот надзор (член 14 став 2);

3) не го прекине работењето за време на инспекцискиот надзор (член 14 став 5);

4) не постапи по решението со кое се наредува извршување на определени инспекциски мерки, во одреден рок кој го определува инспекторот (член 26 став 3);

5) не постапи по усно решение на записник (член 27 став 1) и

6) не му дозволи на инспекторот привремено да одземе документи, стока и други предмети кои можат да послужат како доказ во соодветната постапка (член 29-в).

Глоба во износ од 250 до 550 евра во денарска против вредност за прекршоците од ставот 1 на овој член, ќе се изрече и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 250 до 750 евра во денарска против вредност за прекршок на правното лице, ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:

1) на инспекторот не му ги обезбеди условите неопходни за спроведување на инспекцискиот надзор (член 14 став 3);

2) не определи лице кое ќе биде присутно при вршењето на инспекцискиот надзор (член 14 став 4) и

3) го отстрани знакот за запечатување на просториите, објектите, градилиштата, опремата, средствата за работа и други средства, пред времето определено од инспекторот (член 29-д).

Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска против вредност за прекршоците од ставот 3 на овој член ќе се изрече и на одговорното лице во правното лице.“.

Член 14

Членот 31-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30 до 150 евра во денарска против вредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) на инспекторот не му овозможи пристап до просториите, производите или кое било друго средство кое е предмет на инспекцискиот надзор, како и увид во целокупната документација и информации неопходни за утврдување на фактичката состојба, кои се предмет на инспекцискиот надзор (член 14 став 1);

2) на инспекторот не му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на инспекцискиот надзор (член 14 став 2);

3) на инспекторот не му ги обезбеди условите неопходни за спроведување на инспекцискиот надзор (член 14 став 3);

4) не определи лице кое ќе биде присутно при вршењето на инспекцискиот надзор (член 14 став 4);

5) не го прекине работењето за време на инспекцискиот надзор (член 14 став 5);

6) не постапи по решението со кое се наредува извршување на определени инспекциски мерки, во одреден рок кој го определува инспекторот (член 26 став 3);

7) не постапи по усно решение на записник (член 27 став 1);

8) не му дозволи на инспекторот привремено да одземе документи, стока и други предмети кои можат да послужат како доказ во соодветната постапка (член 29-в) и

9) го отстрани знакот за запечатување на просториите, објектите, градилиштата, опремата, средствата за работа и други средства, пред времето определено од инспекторот (член 29-д).“.

Член 15

Членот 31-б се брише.

Член 16

Во член 31-г став 1 зборовите: „и 31-б“ се бришат.

Член 17

Член 31-д и 31-ѓ се бришат.

Член 18

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 19

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË INSPEKSIONIT SANITAR DHE SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin e Inspeksionit Sanitar dhe Shëndetësor (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 71/06, 139/08, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15, 37/16 dhe 83/18), në nenin 3, paragrafi (2) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 7, paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Dreјtor mund të emërohet person i cili, përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara në Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese, e plotëson edhe kushtin e veçantë, të ketë fituar së paku 360 kredi sipas SETK ose të ketë përfunduar shkallën VII/1 të arsimit në fushën e mjekësisë dhe të ketë dhënë provim profesional.”.

Paragrafi 3 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 8, paragrafi 3 ndryshon si vijon:

“Inspektor mund të jetë personi i cili përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese, e plotëson edhe kushtin e veçantë të ketë fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose të përfunduar shkallën VII/1 në fushën e mjekësisë ose stomatologji dhe të dhënë provimin profesional.”.

Neni 4

Neni 9, 10 dhe 12 shlyhet.

Neni 5

Neni 14 ndryshohet si vijon:

“Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar inspektorit t'i sigurojë qasje në ambientet, produktet, bazat elektronike të të dhënave apo çdo mjet tjetër i cili është lëndë e mbikëqyrjes inspektuese, si dhe kontroll në dokumentacionin e përgjithshëm dhe informacionin e nevojshëm për përcaktimin e gjendjes faktike.

Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar, me kërkesë me shkrim të inspektorit, në afat të përcaktuar me kërkesë, inspektorit t'i dorëzojë ose t'i përgatisë të dhëna të sakta dhe të sakta, raporte, materiale ose dokumente të tjera që janë të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese.

Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t'i sigurojë inspektorit kushtet e nevojshme për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese.

Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar të caktojë person i cili do të jetë i pranishëm gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.

Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar, me kërkesë të arsyetuar me shkrim të inspektorit, të ndërpresë punën gjatë mbikëqyrjes inspektuese, nëse inspektor i nuk mund ta kryejë ndryshe mbikëqyrjen inspektuese.

Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar menjëherë pas skadimit të afatit të caktuar për realizimin e masës së inspektimit dhe më së voni brenda tri ditëve, me shkrim dhe/ose me postë elektronike, të njoftojë inspektorin nëse masa e inspektimit është realizuar.”.

Neni 6

Nenet 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 dhe 28 shlyhen.

Neni 7

Në nenin 29-a paragrafin 2 në pikat 4) dhe 6) “profesional” zëvendësohen me fjalët: “Akredituar dhe/ose të autorizuar”.

Neni 8

Në nenin 29-b paragrafët 2,3,4 dhe 5 ndryshohen si në vijim:

“Nëse subjekti i mbikëqyrjes inspektuese, kërkesën sipas paragrafit 1 të këtij neni nuk e dorëzon në afatin e përcaktuar, konsiderohet se pajtohet me rezultatet e analizës së ekzemplarit të parë.

Analiza e ekzemplarit të dytë nuk mund t'i besohet institucionit të akredituar/dhe ose të autorizuar që ka kryer analizën e ekzemplarit të parë.

Nëse rezultatet e analizës së ekzemplarit të dytë nuk pajtohen me rezultatet e analizës së ekzemplarit të parë, inspektor brenda tri ditëve nga marrja e këtyre rezultateve është i detyruar të dorëzojë kërkesë për kryerjen e super analizës.

Super analizën sipas paragrafit 4 të këtij neni, nuk mund ta bëjë institucioni i akredituar dhe/ose i autorizuar që ka kryer analiza të mëparshme dhe nëse në vend nuk ka institucione të tjera për kryerjen e këtyre analizave, analiza mund t'i besohet institucionit nga vendet anëtare të Bashkimit European.”.

Neni 9

Neni 29– v ndryshohet si vijon:

“Inspektori mund në korniza të kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, përkohësisht të marr dokumente, produkte dhe lëndë të tjera që mund të shërbejnë si dëshmi në procedurën përkatëse.

Konfiskimi i sendeve sipas paragrafit 1 të këtij neni zgjat deri në miratimin e vendimit të plotfuqishëm në procedurë.”.

Neni 10

Neni 29-g shlyhet.

Neni 11

Neni 29-g ndryshon si vijon:

“Kur organi inspektues përcakton parregullsi dhe mangësi që kërcënojnë jetën ose shëndetin e njerëzve ose mjedisin dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj, inspektori do të ndalojë përkohësisht veprimtarinë e subjektit të mbikëqyrjes duke vulosur ambientet, objektet, kantieret, pajisjet, mjetet e punës dhe mjetet e tjera, derisa të eliminohen parregullsitë dhe mangësitë.

Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese nuk mund të heqë shenjën e vulës sipas paragrafit 1 të këtij neni para kohës së caktuar nga inspektori.”.

Neni 12

Neni 30 ndryshohet si vijon:

“Në procedurat e ngritura me kërkesë të palës në pajtim me ligj, shpenzimet e mbikëqyrjes inspektuese bien në ngarkim të palës.

Shpenzimet e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese përcaktohen sipas shpenzimeve reale të bëra për mbikëqyrjen inspektuese të kryer, shpenzimet e kryerjes së matjeve dhe analizave të nevojshme laboratorike dhe shpenzimet e transportit.

Lartësia e shpenzimeve sipas paragrafit 1 të këtij neni, përcaktohet nga drejtori.”.

Neni 13

Neni 31 ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 50 deri në 1.500 euro në kundërvlerë denari për personat e vegjël juridikë, në shumë prej 100 deri në 3.000 euro në kundërvlerë denari për personat juridikë të mesëm dhe në shumë prej 150 deri në 6.000 euro në kundërvlerë denari për personat e mëdhenj juridikë, do të shqiptohet për kundërvajtje ndaj personit juridik, nëse:

1) inspektorit nuk i mundëson qasje në hapësira, prodhime ose ndonjë pasuri tjetër që është objekt i kontrollit, si dhe shikimin e të gjithë dokumentacionit dhe informacionit të nevojshëm për përcaktimin e gjendjes faktike, të cilat janë objekt i kontrollit (neni 14 paragrafi 1);

2) nuk i ka dorëzuar ose përgatitur inspektorit të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, materiale ose dokumente të tjera që janë të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 2);

3) nuk e ndërpret punën gjatë mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 5);

4) nuk ka vepruar sipas aktvendimit me të cilin urdhërohet realizimi i masave të caktuara inspektuese në afat të caktuar nga inspektori (neni 26 paragrafi 3);

5) nuk ka vepruar sipas aktvendimit me gojë në procesverbal (neni 27 paragrafi 1);

6) nuk i ka lejuar inspektorit t'i marrë përkohësisht dokumente, mallra dhe sende të tjera që mund të shërbejnë si provë në procedurën përkatëse (neni 29-v).

Gjobë në shumë prej 250 deri në 550 euro në kundërvlerë në denarë për kundërvajtjet sipas paragrafit 1 të këtij neni, do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Gjobë në shumë prej 250 deri në 750 euro në kundërvlerë denari për kundërvajtje të personit juridik nëse:

1) nuk i ka ofruar inspektorit kushtet e nevojshme për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 3);

2) të mos caktojë personin i cili do të jetë i pranishëm gjatë mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 4);

3) të heqë shenjën për vulosjen e lokaleve, objekteve, kantierëve, pajisjeve, mjeteve të punës dhe mjeteve të tjera, para kohës së caktuar nga inspektori (neni 29-e).

Gjobë në shumë prej 50 deri në 250 euro në kundërvlerë denari për kundërvajtjet sipas paragrafit 3 të këtij neni, do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 14

Neni 31– a ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30 deri 150 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) inspektorit nuk i mundëson qasje në hapësira, prodhime ose ndonjë pasuri tjetër që është objekt i kontrollit, si dhe shikimin e të gjithë dokumentacionit dhe informacionit të nevojshëm për përcaktimin e gjendjes faktike, të cilat janë objekt i kontrollit (neni 14 paragrafi 1);

2) nuk i ka dorëzuar ose përgatitur inspektorit të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, materiale ose dokumente të tjera që janë të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 2);

3) nuk i ka ofruar inspektorit kushtet e nevojshme për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 3);

4) të mos caktojë personin i cili do të jetë i pranishëm gjatë mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 4);

5) nuk e ndërpret punën gjatë mbikëqyrjes inspektuese (neni 14 paragrafi 5);

6) nuk ka vepruar sipas aktvendimit me të cilin urdhërohet realizimi i masave të caktuara inspektuese në afat të caktuar nga inspektori (neni 26 paragrafi 3);

7) nuk ka vepruar sipas aktvendimit me gojë në procesverbal (neni 27 paragrafi 1);

8) nuk i ka lejuar inspektorit të marrë përkohësisht dokumente, mallra dhe sende të tjera që mund të shërbejnë si provë në procedurën përkatëse (neni 29-v);

9) të heqë shenjën për vulosjen e lokaleve, objekteve, kantierëve, pajisjeve, mjeteve të punës dhe mjeteve të tjera, para kohës së caktuar nga inspektori (neni 29-d).”.

Neni 15

Neni 31-b shlyhet.

Neni 16

Në nenin 31-g, paragrafi 1, fjalët: “dhe 31-b” shlyhet.

Neni 17

Nenin 31-d dhe 31-gj shlyhen.

Neni 18

Në gjithë tekstin e ligjit, fjalët: “Republika e Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 19

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

403.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, РУДАРСТВО И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-317/1
17 јануари 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗА К О Н**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, РУДАРСТВО И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ****Член 1**

Во Законот за Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 63/2009, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 154/15 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 99/22 и 147/24), во член 3 ставот 2 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË ENERGJETIKËS, TË XEHETARISË DHE TË LËNDËVE TË PARA MINERALE****Neni 1**

Në Ligjin e Inspektoratit Shtetëror të Energjetikës, të Xehetarisë dhe të Lëndëve të Para Minerale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 88/2008, 63/2009, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41 /14, 33 /15, 61/15, 154/15 dhe 53/16 dhe Gazeta Zyrtare e Republika e Maqedonisë së Veriut” numër 99/22 dhe 147/24), në nenin 3 paragrafi 2, fshihet.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

404.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-319/1
17 јануари 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши с.р.

ЗА К О Н**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА****Член 1**

Во Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 208/24), во член 30 во ставот (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „за одлучување по прекршок.“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Комисијата за одлучување по прекршок е составена од претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Претседател на Комисијата за одлучување по прекршок е претседателот или еден од членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата и истиот задолжително треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит.“.

Ставот (2) станува став (3).

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË MBROJTJES SË KONKURRENCËS****Neni 1**

Në Ligjin e Mbrojtjes së Konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 dhe 83/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.208/24) në nenin 30, në paragrafin (1), pika në fund të fjalisë, shlyhet dhe shtohen fjalët: “për vendimmarrje për kundërvajtje.”.

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Komisioni i Vendimarrjes për Kundërvajtje është i përbërë nga kryetari dhe anëtarët e Komisionit për mbrojtje të konkurrencës. Kryetari i Komisionit të Vendimarrjes për Kundërvajtje është kryetari ose një nga anëtarët e Komisionit të Mbrojtjes së Konkurrencës dhe ky detyrimisht duhet të jetë jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës”.

Paragrafi (2) bëhet paragrafi (3).

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit të tij në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

405.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-320/1
17 јануари 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за девизната инспекција („Службен весник на Република Македонија” број 89/2004, 24/11, 43/14, 112/14 и 83/18), во член 2 ставот 2 се брише.

Член 2

Во член 3 во ставот 1 алинејата 3 се менува и гласи: „- едностран трансфер на средства, како лични трансфери од и во Република Северна Македонија”.

Во алинејата 9 зборовите: „платниот промет” се заменуваат со зборовите: „платежни трансакции”.

Алинејата 15 се брише.

Во ставот 2 зборовите: „вршење на услуги брз трансфер на пари” се заменуваат со зборовите: „платежни услуги и платни системи”.

Член 3

Во член 4 во ставот 3 зборот „три” се заменува со зборот „два”.

Во став 4 точката 6) се менува и гласи:

„поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање англиски јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода,

- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) или

- поседува сертификат и/или уверение со кои се потврдува познавањето на еден од четирите најчесто користење јазици во Европската Унија - англиски, француски, германски или италијански на најмалку ниво B2 (B2).”.

Член 4

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Директорот може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е именуван, во следниве случаи:

1) на негово барање;

2) на предлог на министерот за финансии;

3) ако со правосилна судска одлука е осуден за кривично дело со казна затвор или му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност;

4) поради загубена деловна способност за вршење на функција и/или

5) поради повреда на прописите или злоупотреба на функцијата.”.

Член 5

Во член 6-а став 1 во точката 7) зборот „Инспекторатот” се заменува со зборовите: „Министерството за финансии”.

Точката 8) се менува и гласи:

„поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и”.

Точката 9) се брише.

Точката 10) станува точка 9).

Член 6

Член 8 се менува и гласи:

„Директорот е должен најдоцна до 1 декември во теквната година за наредната година до Министерството за финансии да достави Годишен план за работа на Инспекторатот.

Министерството за финансии дава писмена согласност на Годишниот план на Инспекторатот најдоцна до 15 декември.

Врз основа на Годишниот план за работа на Инспекторатот, директорот најдоцна до почетокот на месецот донесува месечен план за работа на секој инспектор.”.

Член 7

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Член 8-а

Директорот е должен до министерот за финансии да достави на одобрување полугодишен извештај најдоцна до 31 јули и годишен извештај за работа на Инспекторатот најдоцна до 31 јануари за претходната година.

Министерството за финансии дава мислење на извештаите од ставот 1 на овој член најдоцна до 31 август, односно до 28 февруари. Мислењето содржи наоди, насоки и препораки за подобрување на работењето на инспекциската служба.

Доколку мислењето од ставот 2 на овој член е негативно, министерот за финансии ќе достави предлог за разрешување на директорот.

Најдоцна до 31 март во тековната година, врз основа на извештаите од ставот 1 на овој член, Министерството за финансии доставува за информирање до Владата годишен извештај за работа на Инспекторатот, кој се објавува на веб-страницата на Министерството за финансии.”.

Член 8

Во членот 13-в зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 9

Во членот 20 зборот „државните” се заменува со зборот „административни”.

Член 10

Вработените, опремата, документацијата, побарувањата и намирувањето на обврските, како и другите средства од Државниот девизен инспекторат се преземаат од Министерството за финансии.

Вработените од ставот 1 на овој член се преземаат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË INSPEKTIMIT TË DEVIZAVE

Neni 1

Në Ligjin e Inspektimit të Devizave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 89/04, 24/11, 43/14, 112/14 dhe 83/18), në nenin 2, paragrafi 2 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 3, në paragrafin (1), nënparagrafi 3, ndryshohet si vijon:

“- Transfer i njëanshëm i mjeteve, si transfere personale nga dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Në nënparagrafin 9 fjalët: “qarkullimi pagesor” zëvendësohen me fjalët “transaksione pagesore”.

Nënparagrafi 15 shlyhet.

Në paragrafin 2 fjalët: “kryerja e shërbimeve transfer i shpejtë i parave” zëvendësohen me fjalët “shërbimet e pagesave dhe sistemet e pagesave”.

Neni 3

Në nenin 4, në paragrafin 3 fjala “tre” zëvendësohen me fjalën “dy”.

Në paragrafin 4, pika 6) ndryshohet si vijon:

- posedon një nga certifikatat e pranuar ndërkombëtare në vijim ose vërtetime për njohjen aktive të gjuhës angleze, jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFEL IBT - së paku 74 pikë,

- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,

- ILEC (Cambridge English: - Legal) - së paku niveli B2 (B2),

- FCE (FCE) (Cambridge English: - First) - i dhënë,

BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë dhe

- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2;

- posedon certifikatë dhe/ose vërtetim që konfirmon njohjen e një prej katër gjuhëve më të përdorura në Bashkimin Europian – anglisht, frëngjisht, gjermanisht ose italisht të paktën nivelin B2 (B2)”.

Neni 4

Pas nenit 4, shtohet nen i ri 4-a si në vijim:

“Neni 4-a

Drejtori nuk mund të shkarkohet para skadimit të mandatit për të cilin është i emëruar, në këto raste:

1) me kërkesë të tij;

2) me propozim të ministrit të Financave;

3) nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është dënuar me vepër penale me dënim me burg ose i është shqiptuar dënimi ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

4) për shkak të aftësisë afariste të humbur për kryerjen e funksionit dhe/ose

5) për shkak të shkeljes së rregullave ose keqpërdorimit të funksionit.”

Neni 5

Në nenin 6-a, paragrafi 1, në pikën 7) fjala “Inspektorati” zëvendësohet me fjalët: “Ministria e Financave”.

Pika 8) ndryshohet si vijon:

“posedon vërtetim për njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe”

Pika 9) shlyhet.

Pika 10) bëhet pika 9).

Neni 6

Neni 8 ndryshohet si vijon:

“Drejtori është i obliguar që Planin vjetor të punës së Inspektoratit t’ia dorëzojë Ministrisë së Financave jo më vonë se 1 dhjetori i vitit aktual për vitin vijues.

Ministria e Financave miraton me shkrim Planin vjetor të Inspektoratit jo më vonë se data 15 dhjetor.

Në bazë të Planit vjetor të punës së Inspektoratit, drejtori jo më vonë se fillimi i muajit miraton planin mujor të punës për secilin inspektor.

Neni 7

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a si në vijim:

“Neni 8-a

Drejtori është i detyruar t’i paraqesë për miratim ministrit të Financave raportin gjashtëmujor jo më vonë se data 31 korrik dhe Raportin vjetor të punës së Inspektoratit jo më vonë se 31 janar për vitin paraprak.

Ministria e Financave jep mendim për raportet nga paragrafi 1 i këtij neni jo më vonë se data 31 gusht ose 28 shkurt. Mendimi përmban gjetje, udhëzime dhe rekomandime për përmirësimin e funksionimit të shërbimit të inspektimit.

Nëse mendimi nga paragrafi 2 i këtij neni është negativ, ministri i Financave paraqet propozim për shkarkimin e drejtorit.

Ministria e Financave, në bazë të raporteve nga paragrafi 1 i këtij neni, më së voni deri më 31 mars të këtij viti, i dorëzon Qeverisë për informim Raportin vjetor të punës së Inspektoratit, i cili do të publikohet në faqen e Ministrisë së Financave.”

Neni 8

Në nenin 13-v fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 9

Në nenin 20 fjala “shtetërore” zëvendësohet me fjalën “administrative”.

Neni 10

Të punësuarit, pajisjet, dokumentacioni, pretendimet dhe shlyerja e detyrimeve, si dhe pasuritë e tjera të Inspektoratit Shtetëror të Devizave merren nga Ministria e Financave.

Të punësuarit nga paragrafi 1 i këtij neni merren në punë jo më vonë se 30 ditë nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Në gjithë tekstin e Ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

406.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-321/1 Претседател на Република
17 јануари 2025 година Северна Македонија,
Скопје **Гордана Сиљановска Давкова, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Во Законот за Државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија” број 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15, 53/16, 83/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 89/22 и 3/25), во член 3 ставот 2 се брише.

Член 2

Во член 10 став 3 точката 5) се менува и гласи:

„да има потврда или сертификат за положен испит за познавање еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) на ниво Б2 (B2) од Европската референтна рамка за јазици, издадени од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга, не постари од пет години и”.

Член 3

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

„Член 10-а

Директорот кој раководи со Инспекторатот лично е одговорен за својата работа и за работата на Инспекторатот пред Владата на Република Северна Македонија и пред министерот за економија и труд.”.

Член 4

По членот 14-а се додаваат два нови члена 14-б и 14-в, кои гласат:

„Член 14-б

Директорот е должен најдоцна до 1 декември во тековната година за наредната година до министерството да достави годишен план за работа на Инспекторатот.

Министерството дава писмена согласност на годишниот план на Инспекторатот најдоцна до 15 декември.

Vrz основа на Годишниот план за работа на Инспекторатот, директорот најдоцна до почетокот на месецот донесува месечен план за работа на секој инспектор.

Член 14-в

Директорот е должен до министерот за економија и труд да достави на одобрување полугодишен извештај најдоцна до 31 јули и годишен извештај за работа на Инспекторатот најдоцна до 31 јануари за претходната година.

Министерството дава мислење на извештаите од ставот 1 на овој член најдоцна до 31 август, односно до 28 февруари. Мислењето содржи наоди, насоки и препораки за подобрување на работењето на инспекциската служба.

Доколку мислењето од ставот 2 на овој член е негативно, министерот за економија и труд ќе достави предлог за разрешување на директорот.

Најдоцна до 31 март во тековната година, врз основа на извештаите од ставот 1 на овој член, Министерството доставува за информирање до Владата годишен извештај за работата на Инспекторатот, кој се објавува на веб-страницата на Министерството.”.

Член 5

Директорот на Државниот пазарен инспекторат именуван до денот на влегувањето во сила на овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT TË INSPEKTORATIT SHETËTOR TË TREGUT

Neni 1

Në Ligjin e Inspektoratit Shtetëror të Tregut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15, 53/16, 83/18, 120/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 89/22 dhe nr. 3/25), në nenin 3, paragrafi 2 fshihet.

Neni 2

Në nenin 10, paragrafi 3, pika 5) ndryshohet si vijon:
“të ketë certifikatë ose vërtetim të dhënies së provimit për njohjen e njërës prej tri gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht) në nivelin B2 (B2) nga Kuadri Europian i Referencës për Gjuhët, të lëshuar nga një ent ose institucion brenda ose jashtë vendit, i regjistruar si ofruer i këtij shërbimi, jo më i vjetër se pesë vjet dhe”.

Neni 3

Pas nenit 10, shtohet neni i ri 10-a , i cili vijon:

Neni 10-a

Drejtori, i cili udhëheq me Inspektoratin, është personalisht përgjegjës për punën e tij dhe të Inspektoratit para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe para ministrit të Ekonomisë dhe Punës.”.

Neni 4

Pas nenit 14-a, shtohen dy nene të reja 14-b dhe 14-c, si vijojnë:

“Neni 14-b

Drejtori është i obliguar që Planin vjetor të punës së Inspektoratit t’ia dorëzojë Ministrisë jo më vonë se 1 dhjetori i vitit aktual për vitin vijues.

Ministria jep pëlqimin me shkrim për Planin vjetor të Inspektoratit më së voni deri më 15 dhjetor.

Në bazë të Planit vjetor të punës së Inspektoratit, drejtori, jo më vonë se fillimi i muajit, miraton planin mujor të punës për çdo inspektor .

Neni 14-c

Drejtori është i detyruar t’i paraqesë për miratim ministrit të Ekonomisë dhe Punës raportin gjashtëmujor jo më vonë se data 31 korrik dhe Raportin vjetor të punës së Inspektoratit jo më vonë se data 31 janar për vitin paraprak.

Për raportet nga paragrafi 1 i këtij neni, Ministria jep mendimin e saj më së voni deri më 31 gusht, përkatësisht deri më 28 shkurt. Mendimi përmban gjetje, udhëzime dhe rekomandime për përmirësimin e funksionimit të shërbimit të inspektimit.

Nëse mendimi nga paragrafi 2 i këtij neni është negativ, ministri i Ekonomisë dhe i Punës do të paraqesë propozim për shkarkimin e drejtorit.

Më së voni deri më 31 mars të vitit aktual, në bazë të raporteve nga paragrafi 1 i këtij neni, Ministria i dorëzon Qeverisë për informim Raportin vjetor të punës së Inspektoratit, i cili publikohet në ueb faqen e Ministrisë”.

Neni 5

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut, i emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdon të kryejë funksionin deri në skadimin e afatit të mandatit për të cilin është emëruar.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

407.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата за труд, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-322/1
17 јануари 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
Африм Гаши, с.р.

**ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД**

Член 1

Во Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија“ број 35/199797, 29/2002, 36/11, 164/13, 44/14, 33/15, 147/15 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 317/20), во член 3 во ставот 1 зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Член 2

По членот 3 се додават четири нови члена 3-б, 3-в, 3-г и 3-д, кои гласат:

„Член 3-б

Директорот на Инспекторатот го именува и го разрешува Владата на Република Северна Македонија. Мандатот на директорот трае четири години, со можност за уште еден мандат. За именување директор се објавува јавен оглас во два дневни весника кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Северна Македонија;
- 2) нема изречена правосилна судска пресуда казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност во времето на именувањето;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- 4) има најмалку шест години работно искуство по дипломирањето во струката и
- 5) да има потврда или сертификат за положен испит за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) на ниво Б2 (B2) од Европската референтна рамка за јазици, издадени од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга, не постари од пет години.

Член 3-в

Директорот кој раководи со Инспекторатот лично е одговорен за својата работа и за работата на Инспекторатот пред Владата на Република Северна Македонија и пред министерот за економија и труд.

Член 3-г

Годишниот план за работа на Инспекторатот го донесува директорот во соработка со Министерството за економија и труд, најдоцна до крајот на тековната, за наредната година, кој се објавува на веб-страницата на Инспекторатот.

Годишниот план од ставот 1 на овој член, за работата на Инспекторатот, најдоцна до 1 декември се доставува до Министерството за економија и труд, во електронска и во хартиена форма.

Министерството за економија и труд дава писмена согласност на Годишниот план од ставот 2 на овој член, најдоцна до 15 декември.

Член 3-д

Директорот на Инспекторатот е должен до министерот за економија и труд да достави на одобрување полугодишен извештај најдоцна до 31 јули и годишен извештај за работа на Инспекторатот најдоцна до 31 јануари за претходната година.

Извештајот од ставот 1 на овој член за работата на Инспекторатот се доставува во електронска и во хартиена форма.

Министерството за економија и труд дава мислење на извештајот од ставот 1 на овој член, најдоцна до 31 август, односно до 28 февруари. Мислењето содржи наоди, насоки и препораки за подобрување на работењето на Инспекторатот.

Доколку мислењето од ставот 3 на овој член е негативно, министерот за економија и труд ќе поднесе предлог за разрешување на директорот до Владата на Република Северна Македонија.

Најдоцна до 31 март во тековната година, Министерството за економија и труд го доставува за информирање до Владата годишниот извештај од ставот 1 на овој член, за работата на Инспекторатот.”.

Член 3

Во член 17-а во ставот 2 зборовите: „министерот за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 4

Во член 18 во ставот 3 зборовите: „министерот за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 5

Во член 19 во ставот 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 6

Во член 21 во ставот 2 зборовите: „министерот за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 7

Во член 22-а во ставот 3 зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT TË INSPEKTIMIT TË PUNËS

Neni 1

Në Ligjin e Inspektimit të Punës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 44/14, 33/15, 147/15 dhe 21/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 317/20), në nenin 3, në paragrafin 1 fjalët: “Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Ekonomisë dhe e Punës”.

Paragrafi 2 fshihet.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 2.

Neni 2

Pas nenit 3, shtohen katër nene të reja 3-b, 3-c, 3-d dhe 3-e, siç vijojnë:

“Neni 3-b”

“Дрејторин е Инспекторатит е емëрон dhe e shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut”. Mandati i drejtorit zgjat katër vjet, me mundësi për edhe një mandat. Për emërimin e drejtorit shpallet shpallje publike në dy gazeta ditore të botuara në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, njëra prej të cilave është gazetë e botuar në gjuhën që flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin një gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedone.

Drejtor mund të emërohet një person që plotëson kushtet e mëposhtme:

- 1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
- 2) nuk ka aktgjykim, dënim ose sanksion kundërvajtës ligjërisht të detyrueshëm me të cilin ndalohet kryerja e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohën e emërimit;
- 3) ka fituar së paku 240 kredite sipas ECTS ose të përfunduar nivelin VII/1;
- 4) të ketë së paku gjashtë vjet përvojë pune pas diplomimit në profesion dhe
- 5) të ketë një vërtetim ose certifikatë për të kaluar një provim për njohjen e një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht dhe gjerm anisht) në nivelin B2 (C2) të Kuadrit Europian të Referencës për Gjuhët, të lëshuara nga një institucion ose organ brenda ose jashtë vendit, i regjistruar si ofrues i këtij shërbimi, jo më i vjetër se pesë vjet.

Neni 3-c

Drejtori i cili drejton Inspektoratin, është personalisht përgjegjës për punën e tij dhe për punën e Inspektoratit para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe para ministrit të Ekonomisë dhe të Punës.

Neni 3-d

Plani vjetor i punës së Inspektoratit miratohet nga drejtori në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe të Punës, jo më vonë se fundi i vitit aktual, për vitin vijues, i cili publikohet në ueb faqen e Inspektoratit.

Plani vjetor nga paragrafi 1 i këtij neni, për punën e Inspektoratit, i dorëzohet Ministrisë së Ekonomisë dhe të Punës, në formë elektronike dhe në letër, më së voni deri më 1 dhjetor.

Ministria e Ekonomisë dhe e Punës jep pëlqimin me shkrim për Planin vjetor nga paragrafi 2 i këtij neni, jo më vonë se 15 dhjetor.

Neni 3-e

Drejtori i Inspektoratit është i detyruar t'i dorëzojë për miratim ministrit të Ekonomisë dhe të Punës raportin gjashtëmujor jo më vonë se 31 korriku dhe raportin vjetor për punën e Inspektoratit jo më vonë se 31 janar për vitin paraprak.

Raporti nga paragrafi 1 i këtij neni për punën e Inspektoratit dorëzohet në formë elektronike dhe në letër.

Ministria e Ekonomisë dhe e Punës për raportin nga paragrafi 1 i këtij neni jep mendim jo më vonë se data 31 gusht ose 28 shkurt. Mendimi përmban gjetje, udhëzime dhe rekomandime për përmirësimin e punës së Inspektoratit.

Nëse mendimi nga paragrafi 3 i këtij neni është negativ, ministri i Ekonomisë dhe i Punës do t'i paraqesë propozim për shkarkimin e drejtorit Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Ekonomisë dhe e Punës, jo më vonë se 31 mars të këtij viti, i dorëzon Qeverisë për informim Raportin vjetor nga paragrafi 1 i këtij neni për punën e Inspektoratit.

Neni 3

Në nenin 17-a, në paragrafin 2, fjalët: “ministri i Punës dhe i Politikës Sociale” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 4

Në nenin 18, pika 3, fjalët: “ministri i Punës dhe i Politikës Sociale” zëvendësohen me fjalët: “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 5

Në nenin 19, paragrafi 2, fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Fushën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse” zëvendësohet me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative, Procedurë të Marrëdhënies së Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në Shkallë të Dytë”.

Neni 6

Në nenin 21, paragrafi 2, fjalët: “ministri i Punës dhe i Politikës Sociale” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 7

Në nenin 22-a, pika 3, fjalët “ministri përgjegjës për çështjet e punës” zëvendësohen me fjalët “ministri i Ekonomisë dhe i Punës”.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

408.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2025 година.

Бр. 08-323/1

17 јануари 2025 година

Скопје

Претседател на Република

Северна Македонија,

Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Северна Македонија,

Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 64/12, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18” и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/21, 74/24 и 121/24), во член 13 во ставот (1) зборовите: „општи, ревалоризациски и специјални” се заменуваат со зборовите: „општи и ревалоризациски”.

Ставот (4) се брише.

Член 2

Членот 15 се менува и гласи:

„(1) Во рок од четири месеци по завршувањето на финансиската година, Советот на Народната банка го распределува финансискиот резултат за распределба на следниов начин:

1) 30% во општите резерви до постигнување на нивото на основниот капитал од членот 12 став (1) од овој закон, односно 15% по постигнување на нивото на основниот капитал од членот 12 став (1) од овој закон и

2) остатокот во Буџетот на Република Северна Македонија.

(2) Распределба на приходите на Народната банка може да се врши само на начин утврден во ставот (1) на овој член.

(3) Во рок од четири месеци по завршувањето на финансиската година, Советот на Народната банка донесува одлука за покривање на загубата за финансиската година од членот 14 став (2) од овој закон, која се покрива од општата резерва.

(4) Ако загубата е поголема од нивото на општата резерва, износот над нивото се покрива од добивката во наредните години, при што истата најнапред се користи за покривање на загубите од претходните години до нивното целосно покривање, а потоа се распределува согласно со ставот (1) на овој член.”.

Член 3

Во член 47 став (1) точката 9-а) се брише.

Член 4

(1) Износот на специјални резерви формирани согласно со членот 13 став (4) од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија број 158/10, 64/12, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18” и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 110/21, 74/24 и 121/24), се пренесува на сметката на општи резерви во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Во рокот утврден во ставот (1) на овој член, Народната банка не може да ги користи специјалните резерви.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË BANKËS POPULLORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Neni 1

Në Ligjin e Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 158/10, 64/12, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 dhe 83/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 110/21 dhe 74/24), në nenin 13, paragrafi (1) fjalët: “të përgjithshme, rivlerësim dhe të veçantë” zëvendësohen me fjalët “të përgjithshme dhe rivlerësim”.

Paragrafi (4) fshihet.

Neni 2

Neni 15 ndryshohet si vijon:

„(1) Këshilli i Bankës Popullore brenda katër muajve pas përfundimit të vitit financiar do të ndajë rezultatin financiar për shpërndarje si vijon:

1) 30% në rezervën e përgjithshme deri në arritjen e nivelit të kapitalit bazë nga neni 12, paragrafi (1) i këtij ligji, gjegjësisht 15% me arritjen e nivelit të kapitalit bazë nga neni 12, paragrafi (1) i këtij ligji, dhe

2) pjesa e mbetur në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(2) Shpërndarja e të hyrave të Bankës Popullore mund të bëhet vetëm në mënyrën e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(3) Këshilli i Bankës Popullore në afat prej katër muajsh pas përfundimit të vitit financiar do të marrë vendim për mbulimin e humbjes për vitin financiar nga neni 14, paragrafi (2) i këtij ligji, i cili mbulohet nga rezerva e përgjithshme.

(4) Nëse humbja është më e madhe se niveli i rezervës së përgjithshme, shuma mbi nivelin mbulohet nga fitimi në vitet në vijim, me çka së pari do të përdoret për mbulimin e humbjeve nga vitet e kaluara deri sa të mbulohen plotësisht dhe më pas shpërndahen në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni.”.

Neni 3

Në nenin 47, në paragrafin (1), pika 9-a) fshihet.

Neni 4

(1) Shuma e rezervës speciale e përcaktuar në pajtim me nenin 13, paragrafi (4) të Ligjit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 158/10, 64/12, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 dhe 83/18” dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 110/21 dhe 74/24), do të transferohen në llogarinë e rezervës së përgjithshme brenda 30 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, Banka Popullore nuk mund t'i shfrytëzojë rezervat speciale.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кронеvски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2025 година изнесува 16.650 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница Серафимовски ДОО Скопје.
ISSN 0354-1622

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 16

24 јануари 2025, петок

година LXXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

О Г Л А С И

СОДРЖИНА

	Стр.
Јавни набавки.....	1

ЈАВНИ НАБАВКИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 00617/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Основен суд Прилеп

I.1.2) Адреса: бул. „Гоце Делчев“

I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сашо Темелкоски, адреса на е-пошта: stemelkoski@gmail.com телефон/факс: 048421700

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Електрична енергија

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Основен Суд Прилеп

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09310000-5 - Електрична енергија

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.3.2025

се планира да заврши 1.3.2026

Период во месеци: 3 или 90 дена

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЛН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење со одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Лиценца за вршење на енергетска дејност, трговија или снабдување со електрична енергија издадена од Регулаторна Комисија за енергетика на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 7.2.2025 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.2.2025 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.2.2025 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 7.2.2025 година, во 10:00 часот, место: Основен суд Прилеп.

V.5) Дополнителни информации Основен Суд Прилеп

V.6) Датум на објава: 23.1.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 00620/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „ТОДОР ЈАНЕВ“ - ЧАШКА

I.1.2) Адреса: ул. „8-ми Септември“ бр.1

I.1.3) Град и поштенски код: Општина Чашка - 1413

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Росана Шопова, адреса на е-пошта: gosana.sopva@gmail.com телефон/факс: 043241 275/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1) ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ООУ „ТОДОР ЈАНЕВ“ за грејна сезона 2024/2025 година (Договор за период од 1 година) (ОУ „Тодор Јанев“ 25.000 литри)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ООУ Тодор Јанев Чашка – Населба Чашка - Општина Чашка

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Во Тендерска Документација од поедноставена отворена постапка

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- ДРД издаден од Централен Регистар на Р.Македонија. -Важечка Лиценца за вршење на енергетска дејност, складирање и трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Р.С. Македонија).

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- Да поседува или да има ставено на располагање на најмалку 1 /едно/ баждарено на протокомерачите возило-автоцистерна наменета за транспорт на течни горива со кое ќе ја доставува стоката на бараната локација

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 7.2.2025 година во 14:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.2.2025 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.2.2025 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 7.2.2025 во 14:00 часот, место: ОУ „Тодор Јанев“ – Чашка.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 23.1.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 00621/2025

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола

I.1.2) Адреса: ул. „ЈНА“ б.б.

I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Кристина Кузмановска, адреса на е-пошта: kmircevska_bt@hotmail.com телефон/факс: 047-251-108/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за чистење на објекти

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈОУДГ „Мајски Цвет“, ул. Смилевски Конгрес бб ДГ „Коца Василевска“, ул. Мирка Гинова бб

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за чистење на објекти за потребите на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ - Битола

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

90910000-9 - Услуги за чистење

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 11

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
ДРД образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 7.2.2025 година во 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.2.2025 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.2.2025 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 120 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 7.2.2025 во 9:00 часот, место: ЈОУДГ „Мајски цвет“, ул. „Смилевски конгрес“ б.б. Битола.
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 23.1.2025 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Владимир Кронеvски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2025 година изнесува 16.650 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница Серафимовски ДОО Скопје.

ISSN 0354-1622

Цената на овој број е 90 денари.